

## ПРАВДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТА КАКО ВРЕДНОСНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО

ГОД. Изворна научна статија

### I

Правдата, справедливоста, но и самото право длабоко досегаат во човековата историја. Општо е познато дека тие во својот историски од, на еден или на друг начин, повеќе или помалку, кон себе го имаат свртено внимание како на правната така и на социолошката и филозофска мисла. Притоа, за нас, во случајов од посебно значење е тоа каков бил и каков е ставот на правната наука во однос на правдата и справедливоста како нејзин конкретизиран вид. Тоа едно, и второ, какво е нејзиното влијание врз самото право и посебно врз неговото поимно определување. Кога сме кон ова, треба веднаш да нагласиме дека правната наука во однос на поставеното прашање има изградено не еден туку повеќе ставови. Во продолжение ќе изложиме некои од нив.

### II

• Еден од најстарите ставови присутен во правната доктрина е *оној кој принципот на правда го зема како критериум за определување на правноста, или поинаку речено, на правната природа на отиштествените односи и нормите со кои тие односи се уредени*. Ова практично значи дека најведените овде позитивни правни норми, со оглед на тоа што својата правна сила ја изведуваат од правдата, правно стануваат важечки и обврзуваат само ако се во согласност со важечкиот принцип на правда. Во таа смисла и ќе сртнеме во правната теорија дека: „*Нормата на позитивното право, поставена и наметната од световната власт, претставува вистинско право само ако остварува правда: а тоа значи дека нема да има обележје на правност ако се противи на природното право*“.<sup>1</sup> На линија на ова гледање е и следново: „*Ако отиштественото тело или неговите органи проглашираат прописи кои се спротивставуваат на наредбите на природното или божјото право*“.

<sup>\*</sup> Редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје и визитинг професор на Правниот факултет при Универзитетот „Лоне Делчев“ во Штип.

<sup>1</sup> Докент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

<sup>1</sup> Guidi, La Legge inguista, Roma, 1948

1. О приказ за филм на проф. др Марин Марjanовски  
 „Кога јас не имам право да го правам, имам право да го правам...“  
 „Нашите норми може да имат право, и не се друго току доказ за тоа дека, во случајот, правдата се појнува како ефикасна критериум за правдата, а оттука и за обвршноста на позитивното право.“<sup>1</sup> Тие, покрај ова, укажуваат и на тоа дека принципот на правда, веќност е изведен со поимот „природно право“<sup>2</sup> земено како нешто што објективно постои надвор од волјата на доносителот на позитивната норма (законодавецот).<sup>3</sup> Во таков случај разбираливо е што основот на правдата, а со тоа и на самото природно право во правната теорија се бара на друга страна. Така, според една група автори, основот на правдата се наоѓа во божјата волја, според втора група на автори, основот на правдата се наоѓа во библијскиот ум, според трети, исклучив основ на правдата е човечкото същество.<sup>4</sup> Сè на сè, начинот на кој се сфаќа правдата во напред изнесените гледанја укажува на тоа дека таа хиерархиски се некогаш доаѓа пред позитивното право и е над тоа право и оттука независно од него.

• Спротивно на изнесените гледанја од претходната точка, кои суштински гледано можат дури да се земат како релативно блиски, во смисла што според сите нив правдата на правните норми (позитивното право) се изведува од правдата, сфатена како вредносен принцип, или во најшироката смисла зборот како природно право), се гледиштата на претставниците на легалистичката и на нормативистичката теорија на правото. Според гледанјата на пратениците на овие теории, место во нив за правдата или пошироко природното право, сфатени во напред изнесената смисла, не постои. Тие, за разлика од јуснатуралистите, исклучуваат какво било влијание на правдата или природното право како вредносни категории врз нормите

<sup>1</sup>. Darbellay J., La regle juridique, St. Maurice, 1945, str. 58, 88. За ова види уште и Декларација за правата на човекот и граѓанинот од 1789 година.

<sup>2</sup>. Постојат и гледанја на одредени јуснатуралисти според кои правдата е битен елемент на правото, но таа не се јавува и како критериум за правдата на правните норми и на општествените односи уредени со тие норми. Според нив правниот карактер на нормите произлегува од формалните вреки помеѓу самите норми во правниот систем и сл. За тоа посебно види кај Nikola Visković. Pojam prava, Split, 1976 г., стр. 239 – 246.

<sup>3</sup>. Кај Аристотел ќе прочитаме: „Природно право е она кое секаде има иста важност, а не зависи од тоа дали е усвоено или не. Позитивно е она право за кое првобитно е споредно дали спасло вака или онака, но тоа повеќе не е откако со закон ќе биде восстановено“ (Nikomahova etika, Beograd, 1970.); Coing H., Grundzuge der Rechtsphilosophie, Berlin, 1969, str. 210; Visković N. Оп. шир. стр. 33, заборувајќи за природно-правните теории ќе рече дека: „Под теории на природното право“ го подразбираче секое поимање на правото како еден стапен и хиерархиски поредок кој е составен од објективни и праведни начела за уредување на меѓучовечките односи (природно право) и од правила на однесувања поставени од државата или други субјекти (позитивно право).“

<sup>4</sup>. Законодавецот, во еден случај е суверенот, во друг случај државата, како политичка и правна власт (легалистичко сфаќање на позитивното право) и во друг случај државата и одредени општествени заедници (социјолошко сфаќање на позитивното право).

<sup>5</sup>. Nikola Visković, Op. шир. стр. 34. За ова, посебно види, уште, кај Slobodan Perović, Pravo na slobodu i prirodno pravo, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rici, br. 3, Rijeka, 2003, str. 48-63, како и многуте трудови на авторите цитирани во наведениот труд на професорот Перовиќ.

на позитивното право. Тие, за нив, се надвор од него. Со еден збор, кај нив се почнува и завршува со позитивната норма. Но, извесенове овде и не значи тоа, разбирајќи како начело кое го конституира самото позитивно право. При посното принцип на правдата не е основ на правдата на законите, туку е основа ето она што е предвидено со закон. Почитувањето на законот значи и почитување на принципот на правда и обратно, непочитувањето на законот значи и непочитување на начелото на правда. Во таа смисла кај Hobbes ќе прочитаме дека ..... ни еден закон не може да биде несправедлив.“<sup>6</sup> Според него правдата се остварува преку почитувањето на законот на сувереност кој своите овластување да заповедува и забранува ги изведува од општествениот договор со кој му е доверена целокупната власт од општеството. Во контекст на тоа тој и ќе рече: „Само по себе секое дејствие е индиферентно: дали е праведно или неправедно тоа зависи (исклучиво Г.Г.) од суверенот. Легитимитетот на владарот го прави нешто праведно со тоа што го заповедува, а неправедно со тоа што го забранува“.<sup>7</sup> Од ова може да заклучиме дека овој автор правдата ја сведува на чисто формално правило на авторитетот и законитоста. На линија на ова е и гледањето на Kelsen, кој заборувајќи за значењето на позитивното право ќе го рече и следното: „Во поглед на општото правило правило е тоа постојано да биде применливо... без оглед на вредноста на општото правило за чија примена се работи“. Тој не ја порекнува правдата како вредносен критериум, меѓутоа негов тврд став е дека „...поимот на правда може да влезе во правната наука единствено во смисла на законитост“. Според него вистинската наука: „...го прикажува правото какво е не бранејќи го со тврдењето дека е праведно, ниту осудувајќи го со тврдењето дека е неправедно,“ додавајќи го притоа и тоа дека правната наука „...е радикално реалистичка и емпириска теорија“.<sup>8</sup> Со еден збор, за сите овие автори, кои во основа се легалисти, односно нормативисти, како и другите претставници на легалистичката, односно нормативистичката теорија, заедничко е тоа што на правдата и правдата гледаат како на нешто што својата моќ исклучиво ја имаат од законот. За нив нема место во поимот на правото за вредносните ставови, како заеднички именител на вредносните принципи (во кои влегува и правдата) и вредносните судови, како и за целите како посакувани и остварливи вредности низ процесот на дејствувањето на субјектите. Поинаку речено, според нив, правото треба да се спознае онакво какво што стварно е, а не онакво какво што би требало да биде. Ваквиот

<sup>6</sup>. Nikola Visković, Op. шир. стр. 110.

<sup>7</sup>. Hobbes, Opere politiche I, Torino, 1959, De Civile XII, 1 i Levijatan, Beograd, 1961, str. i 54, 156 i 307. Во последното дело од овој автор го среќаваме и тоа дека: „Граѓански закон за секој поданик претставуваат оние правила кои во вид на заповеди државата ги пропушта, усно, писмено или со други добошки знаци со кои се изразува волјата“ (стр. 232).

<sup>8</sup>. Kelsen H., Opštta teorija prava i države, Beograd, 1951, str. 27 – 28, 58 – 61. What is justice, Berkley, 1957, str. 209 – 230; и Perelmann: Justice 18-19; Ross: On Law 279-283.

однос на претставниците на овие теории, во кои посебното место, секако, припаѓа на Kelsen, кои вредносните принципи, вредносните судови или кон вредносните ставови и сл., во основа произлегува оттаму што овие вредносни категории за нив се од субјективно-ирационална природа и поради тоа е невозможно ниво научно спознавање. Некој, пак, како аргумент го земат дека предмет на правната наука треба да бидат јазичниот состав и логматската содржина на правните норми како своевидни техники, а вредностите би требало да бидат предмет на политиката, филозофијата и социологијата, други пак, од нив, без каков било аргумент, нив ги заобиколуваат.<sup>10</sup>

• **Наспроти негативните ставови и гледања легалистите и нормативистите, во поглед на вредностите во правната теорија среќаваме и автори (а тоа се повеќе на број)<sup>11</sup> кои, имаат исклучиво позитивен однос кон нив. Тоа во таа смисла што тие нив ги третираат како дел од правниот поредок и истите, на еден или на друг начин, ги внесуваат во поимот на право. Така, кај Gurvitch ќе прочитаме дека: „...правната појава е крајно сложена во својата антиномичка структура: во неа се сретнуваат антиномија и хетерономија, идеални и реални елементи, стабилност и нестабилност, поредок и создавање, принуда и уверување, општествени нужности и идеали, искуство и толкување, логички идеи и морални вредности“.<sup>12</sup> Од ова видливо станува дека, цитираното автор во сложениот мозаик на феноменот право најголемо место и за идеалните елементи, идеалите, и за моралните вредности. Но, тој е уште појасен кога зборува за правдата како посебна вредност. Во контекст на тоа, кај него ќе прочитаме дека: „...правдата е конститутивен принцип на правото“, кое натаму го дефинира како „...позитивен поредок кој во одредена општествена средина ја остварува правдата со посредство на музтилатерални правила...“<sup>13</sup> Ниту кај Hegel правото не се јавува само како норма или вредносно начело, туку како дејствување и меѓучовечки односи кон со норми и вредности се уредени.<sup>14</sup> На линија на ова е и гледањето на Visković. Во потврда на ова зборува следниот негов исказ: „Феноменот**

Г. Галев, Н. Здравева; Правдата и справедливоста како вредносни принципи на правото

право „исчистен“ од вредностите и целите би бил осакатен ... а правната наука која би се ограничила на така осакатената појава би била формализирано и непотполно спознание на ствариот предмет на правното искуство. Сè што се случува во правото од проектирањето до донесувањето на определите норми, преку остварувањето и неостварувањето на нормативните обврски во правните дејствија, до создавањето на индивидуални норми, изрекувањето и извршувањето на санкциите, е попратено, мотивирано и оправдано од политичко-правните идеали и судови.“<sup>15</sup> Доволно ќе биде кон изнесеното досега за местото на вредностите во правото и правната наука да го цитираме, уште, и Reale, според кој правото, и не е друго туку, претставува: „...општествена стварност нормативно уредена според историските вредности“.<sup>16</sup>

• **Приклонувајќи се кон претставниците на интегралната теорија на правото,<sup>17</sup> кои правото поимно го определуваат како динамично единство на одреден вид на преднормативни општествени односи, на вредносни ставови и цели со кои овие односи се оправдуваат и проектираат и на норми со кои врз основа на вредносните ставови и цели, таквите односи пријудно се уредуваат, јасно станува дека нашиот став во однос на вредностите, како составен дел во категоријата право, е позитивен. Тоа од причина што, без вреднување на преднормативните односи, кои нормативно треба да бидат уредени, како и на самите норми со кои тоа уредување треба да биде извршено и не е можно да се дојде до пропишување на дадена правна норма, а оттука и до изградба на целокупниот правен систем и поредок.<sup>18</sup> Прифаќајќи ги вредностите за единствено значајни за категоријата право, со преднормативните општествени односи и нормите со кои овие се уредуваат, со самото тоа прифаќаме и дека и правдата, како една од најзначајните човекови вредности, која го следи од неговите прародители, е дел од тоа право. Правдата сфаќена, било како категорија на природното право<sup>19</sup> или, едноставно речено, само, како материјален вредносен принцип, има голема и значајна улога во делот на она што треба да биде содржина на нормативно-правниот поредок, во**

<sup>10</sup> Nikola Visković, Op. cit. str. 112 – 116 i 35 – 38. Ако беспоговорно на правдата би се гледало на начинот на кои таа е артикулирана од претставниците на нормативистичката, односно легалистичката теорија ќе се дојде во ситуација прифатливи од аспект на правдата да бидат и геноцидите закони на Хитлерова Германија, според кои милиони човечки животи загинаа во монструозните гасни комори на Хитлер или советските закони од времето на Сталиновото владеење, според кои, исто така, милиони невини граѓани беа ликвидирани или своите животи ги завршија во сибирските гулази, за кои посебно има пишувано нобеловецот и голем руски писател Солженицин.

<sup>11</sup> Nikola Visković, Op. cit. str. 116 – 118 i 38 – 44 i 53 – 74.  
<sup>12</sup> Gurvitch G., *Sociologia del diritto*, Milano, 1957, str. 61 – 62.  
<sup>13</sup> Gurvitch G., *L'idée du droit social*, Pariz, 1932, str. 96 – 103; и *L'expérience juridique et la philosophie du droit*, Pariz, 1935, str. 99 – 102.

<sup>14</sup> Nikola Visković Op. cit. str. 43. Види, уште за тоа и кај Fasso G., *Storija della Filosofija del diritto I – III*, Bologna, 1966, str. 99 – 118. Тој зборувајќи за Хегеловата филозофија на правото, софражи поглавје за „вообичаеноста, бидејќи во него се набљудува правото како жива и животна реалност со која човекот интегрално се остварува“.

<sup>15</sup> Nikola Visković, Op. cit. str. 116.

<sup>16</sup> Reale M., *La philosophie du droit et les formes de la connaissance juridique*, AphD VII/1962, str. 57. За ова види уште кај: *Vračar*, Metodološka integracija pravnih nauka, Medjunarodni kolokvij o metodologiji, Beograd, 1973; Lukić R., *Teorie države i prava*, Beograd 1964; Tadić Lj., *Predmet pravnih nauka*, Beograd, 1966 Aržulović, Neke metodološke postavke za jednu sinteticko definiciju prava, ZPFS III/1965; Perić, *Struktura prava*, Zagreb, 1964; Zun A., Nekoliko misli o predmetu i sadržini sociologije prava, Sociologija 1/1972; Živanović T., *Sistem sintetičke pravne filozofije*, Beograd, 1951 i 1959; Pašukanis J. B., *Opšta teorija prava i marksizam*, Sarajevo, 1958, str. 60, 97 – 99, 108; и други.

<sup>17</sup> За тоа посебно види кај: Visković, Op. cit. str. 41 – 44, 105 – 151.

<sup>18</sup> Освен ако станува збор за проектирање на државата и правото по примерот на Луј XIV, кој ќе рече: „Државата тоа сум јас или според најдунчавите закони на Хитлерова Германија.

<sup>19</sup> Slobodan Perović, *Besede sa Kopaončika*, Beograd, 2002. Во оваа книга на 338 страници се поместени 12. Беседи на проф. д-р Перовиќ поднесени на Копаоничката школа за природното право од 1990 до 2001 година, кои во целост се посветени на одделни аспекти на природното право.

тот контекст и во оној негов дел кој се однесува на траѓанското и во негови рамки на облигационото право. Тоа во таа смисла што, таа како специфична правна вредност<sup>20</sup>, односно најзначајна доблесть е еден од основните критериуми кој укажува на тоа како треба да бидат уредни односите на нив во општеството и посебно како треба да бидат распоредени неспецифичните правни вредности<sup>21</sup> помеѓу одделните субјекти во тоа општество. Притоа, за да може подобро да го ефатиме значењето на правдата како вредносен принцип без кој и не може да се разбере смислата и значењето на самото право, нужно ќе виде да ќе вратиме во времето на Аристотел, а пред тоа и во време на Платон.<sup>22</sup> За нив, ке констатира Perović, правдата и не е друго туку

<sup>20</sup> Погоди првата во редот на специфичните правни вредности влегуваат, уште, и принципот на мир, права сигурност, законност, потполност и принципот на извесност. За нив, во првата теорија ке сртнеме дека „... се средства со кои во правниот поредок се определуваат исклучително правите на дистрибуција на неспецифичните правни вредности (какви што се 11.1. Аристотел: слободата, здравјето, сопственоста, властта, образоването итн.)“ (Б. Р. и сл., стр. 128). Истот овој автор, зборувајќи за различните видови на вредности, се цитира и на специфичните вредности и во таа смисла за нив ќе го каже следното: „посебните вредности кои непосредно ја изразуваат потребата за дисциплинирање на општествените односи кои се остваруваат сите други човечки потреби и вредности, па кога тие на овие вредности одделно ги наведува: моралните вредности (доброто, чесноста, достоинство, искреноста и сл.); обичајните вредности (пристојноста, почитувања на правдата, отменоста и сл.); политичко-правните вредности (правдата, мирот, сигурноста, чистота и сл.). При ова, за овој вид вредности ќе го рече и следново: „Нас овде ни е интересно да имаме дека неш... вредности, специфичните вредности на општествениот поредок, когаш не се дадени сами за себе туку секогаш се нужно исполнети со содржината на посебни и генерички општествени вредности и дека служат всушност како средства за употреба на тие посебни и генерички општествени вредности (и на нив соодветните интереси).“ (Б. Р. и сл., стр. 124).

<sup>21</sup> Неспецифичните вредности Висковиќ Н. ги дефинира како „... ставови на припадниците на различни општествени групи за тоа што е „добро“ или какви „треба“ да бидат општествените односи кои се дистрибуцирани во правниот поредок: биолошките, економските, политичките, образовно-научните, верските и културните односи како правни односи“. Тој во представување на ова ќе го дозаде и следново: „Тоа се многу различни, историско релативни сфаќања на штето за тоа што значат и како треба да се одвиваат есивотот, слободата, здравјето, образоването, сопственоста, властта, материјалната благосостојба, информирањето итн.“ Сакајќи доколј да се добијаси во однос на овие вредности, ќе го рече и ова: „И когај неспецифичните (видетје не се исключено предмет на правното искуство) овие вредности стапуваат со ПРИМАРНА АКСИОЛОШКА СОДРЖИНА на секој правен поредок - видете в специфичните правни вредности и правните норми и правната присилна воопштена исключено запади тка да би се оствариле неспецифичните вредности, односно да би биле средство за определување и спроведување на одреден начин на принудна распределба на доблото за живот, слободата, здравјето, сопственоста, властта итн. во конфликтните општествени односи - и тоа така што ги потврдуваат интересите и соодветните неспецифични вредности на овие субјекти и истовремено оспоруваат интересите и соодветните вредности на други субјекти“ (Висковиќ Н. Оп. цит., стр. 128).

<sup>22</sup> В. Рилан, Задруга, BGZ, Beograd, 1971; Platon, Последни дани Сократови, Култура, Beograd, 1959; Platon, Protagora, Beograd, 1968. За Грчката античка филозофија, вили, уште, кај Георгиј Чокровски Содржиногија на правото, Скопје, 1996, Димитар Бајатица, Вовед во право (Прав), Куманово, 1999.

представува „стожерна доблесть“.<sup>23</sup> Таа, како таква, подразбира почитување на законите и постапување спрема другите како на себе единакви. Сфатена во оваа смисла правдата, и, не е само стожерна, туку и највисока од сите доблести и како таква сите нив ги содржи во себе. Притоа, кога станува збор за правдата, од посебно значење е Аристотеловото гледање за неа. Според Аристотел, постојат два основни вида на правда: *a) комутативната (разменска)* и *b) дистрибутивната (распоредувачка) правда*. Овие два вида на правда го имаат надживеано своето време (последните векови од старата ера), продолжувајќи го својот „живот“ и во следните два милениума од новата ера, за да стигнат до ден-денешен (првиот век од третиот милениум на оваа ера). Во целокупната своја „животна“ историја тие, повеќе или помалку, имаат иста улога и задача. Имено, со комутативната и дистрибутивната правда од секогаш се овозможувало и овозможува вградување во правото, воопшто и секако во приватното (посебно облигационото), правила исполнети со содржина која го чини самото битието на овие видови на правда. Така со комутативната правда во наведените правила се вградувал и вградува аритметичкиот принцип на еднаквост сфатен во смисла на еднакво постапување во единакви случаи и обратно нееднакво постапување во неединакви случаи. Каде овој вид правда, како критериуми за единаквоста и неединаквоста се јавуваат *сопственоста и економската вредност на предметите што се разменуваат или оштетуваат*. Комутативната правда како вредносен принцип вградена во нормативниот поредок врз овие критериуми практично се сведува на тоа во натурализм или стоковно-парична размена, односно размената на стоковните услуги, учесниците да тргнуваат од начелото на единаква или барем на приближна единаква вредност на заемните давања, односно сторувања или несторувања. Истото ова се однесува и во случаите на причинување на штета, каде кој одговорното лице е должно да ја воспостави состојбата што била пред да настане штетата (*натурална реституција*), или ако тоа, од една или друга причина не е можно, ова лице е должно вредносно да ја надомести сторената штета (*парична реституција*). Комутативната правда сфатена во изложената смисла препознатлива е и во поголем број на други правни решенија од доменот на облигационото право. Такви се, на пример, правилата кои го уредуваат прашањето за реституција на даденото во случај на ништовност или рушливост на договорите, натаму, правилата за одговорност, во случај на постоење на одредени физички или правени недостатоци на предметот на обврската, каде одделни видови договори (продажба, размена, закуп и сл.), односно за неисправно функционирање на предметот кај овие договори; како и правилото кое го уредува прашањето за враќање на даденото од даден субјект во однос на друг, во случај таквото давање да нема свој основ или имало, но тој подоцна отпаднал итн.

Ако за комутативната правда е карактеристичен *аритметичкиот принцип*, тогаш за дистрибутивната тоа е *геометрискиот*. Според него распределел-

<sup>23</sup> Slobodan Perović, Оп.цит. стр. 110.

деси на правото в член 44 од Уставот на Република Македонија, а тој практично значи член 102 од Уставот на РС Македонија, кој го определува правниот статус во општествените односи. Но има и неколку други тврдби, неговиот статус во општествените односи, кои се поддржани со еднаквите нешта, коишто имаат за цел да покажат дека правдата и нејзиното начело на правото и правдата и нејзиното начело на правото се идентични. Така например, Димитар Бабчански тврди суштински да се замисли дека правдата и правото имаат идентични симболи и значенија: „Ние сме правдата“<sup>24</sup>. Но продолжение на ова тврдение е да тврди дека „Правдата и правото имаат идентични симболи и значенија, кои правото не може да ги измени, а иако правдата има и свои својства, кои правото не може да ги измени, тој не може да ги менува, иако правдата има својата волуја“.<sup>25</sup> Последното тврдение е чиста филозофска тврдба на авторот, кој смета дека правдата и правото имаат идентични симболи и значенија, кои правото не може да ги измени, а иако правдата има и свои својства, кои правото не може да ги измени, тој не може да ги менува, иако правдата има својата волуја.

<sup>24</sup> Атанасиј Петровски, „Од Цвет... стр. 80.“ Аргумент повеќе на пакното гледање на овој автор претставуваат повеќе одредби коишто скреќаваме, покрај во познатите гранични кодекси и во пакното закон за обвинително право. Пример за такви одредби се, на пример, оние кои во себе ја вградуваат категоријата „сопственост“ како личен критериум за остварување на одредени права на субјектите коишто влегуваат во обвинителните односи; потаму, правилото според кое примачот на дејствија е должен да то чува предметот на давачот како свој сопствен, ако дејствиот е без надомест. Тога ке рече дека, во овој случај се бара да е оцени како примачот се однесува со чувањето на своите сопствените ствари, што е тема како критериум за утврдување дали на истата страна постои одговорност за штета настапаната на предметот што му е предаден од давачот на дејствија на чување. Таков е случајот и со „намерата“ како потежок на вина која во секој конкретен случај треба да се утврди или постојешто, односно непостојешто на „достатокот со способност“ односно неспособност кај малолетните физички лица како страни во обвинителните односи за причинување на штета, која, исто така, во секој конкретен случај треба да се утврдува и са...

<sup>25</sup> Во контекст на извесното погоре тој и ќе заклучи: „Оттука сметам дека правда како потполна доблат може да се постигне со дејство и со целина на комутативната и дистрибутивната правда без иште како правило подразреје е во прашање.“ (Оп. цит., стр. 70). Во прилог на извесното каде Петровски како да оди и следнава констатација на самия Аристотел: „Азите се съдовици за таа дека правдостта во доставувањето (земја, пари и сл.) мора да се постигне со исклучително достапност. Само зато под достапност во подразбираат сите исто партньорски иако тројеците бодлиштво, мнозу, поетично, благородното посека (што то имаат Петровски, сие што самият Аристотел вели за дистрибутивната и комутативната правила: Пријателите имаат привилегијата на чест и имотот и воопшто не сите добра коишто се делат меѓу пријателите на една дружина заедница (зашто един човек може да има исто имаштво на првите и на вторите пријатели). Такки има два дела: оне што се случуваат или по власници или по првите и на вторите пријатели, на пример купопродажбите...“ Тие се викаат извесните првични правила на идентитетите, делите коишто спаѓаат првичните дела, на пример

нејзиното место во правото или пошироко во правниот систем и поредок е тој дека га имала, има и ќе има битно влијание врз категоријата право, сфатено во најшироката смисла на зборот.

• **Правдата како специфична правна вредност, како етожерен предноси прицип, внесена во правниот поредок како комутативна и дистрибутивна, при состојба на основните преднормативни општествени односи и правни норми, а со чија помош се изразува содржината на овие односи, квалитетно да била вреднувана, може со ова ниво на инкорпориран квалитет да биде и основ за проценка за нивото на нејзина присуност во конкретните правни односи. Меѓутоа, имајќи го предвид фактот дека преднормативното вреднување на општествените односи и правните норми, во кои се изразува содржината на овие односи е, во голема мера, општо и апстрактно вреднување односно општо и апстрактно посакувано ниво на правда тоа, како такво, во бројни случаи не е доволно за правдата квалитетно да биде пренесена сè до ниво на секој настанат поединечен правен однос. Ако се има предвид дека правото во делот на нормирањето на преднормативните односи од древни времиња до денес секогаш имало за цел да ги уреди, не сите туку само просечните и истовремено стандардизирани односи, тогаш сосема станува разбираливо дека правдата и не можела поинаку да биде инкорпорирана во него освен до нивото на општоста, односно просечноста на односите коишто се уредени со него. Оттука, кога правдата којашто на овој начин е инкорпорирана во правото, ќе се пренесе на конкретен случај, кој во многу што може да биде специфичен и да отстапува од општоста и просечноста на правната уреденост на односите, може да ја доведе до тоа она што на начело и апстрактно ниво е праведно, на конкретно ниво де се појави како несправедливо.**

• **Поради извесното погоре, логично се наметнува прашањето: како да се дојде до потребното ниво на правда и при влегувањето на правните субјекти во секој од конкретните правни односи? На овде поставеното прашање може да се дадат повеќе одговори и секој до одредено ниво да биде задоволителен.**

Така, во одредени случаи, до посакуваното ниво на правда може да се дојде преку толкувањето на општите правни норми применети на конкретниот случај и, секако, на диспозитивните правни норми, кога дел од содржината на дадениот случај е уреден со нив. Овде на судот и секој друг овластен орган или овластен субјект, кој го врши толкувањето, му стои на располагање сиот вообичаен инструментариум кој се користи при толкувањето на правните норми или поширокото право.<sup>26</sup> Притоа, општа карактеристика на толкувањето како начин на примена на правото е таа што судот или другиот орган, односно правен субјект кој толкува одредена норма во основа останува во рамките на самата оваа норма и е под нејзино влијание.

<sup>24</sup> „...делумно насилиите дела, на пример телесната повреда...“ (Цитирано кражбата, прогубата ... делумно насилиите дела, на пример телесната повреда...“ (Цитирано по Димитар Бајчиќев: Вовед во Правото (право) Книга прва, Куманово, 1999, стр. 396 – 397).

<sup>26</sup> За ова посебно тилија кај Проф. д-р Димитар Бајчиќев, Оп. цит. стр. 267 – 313.

Во друг случај, може да се тргне од насоката која ја определува са-миот пропис, во најчест случај законот. Примери за такви насоки среќава-ме и во Законот за облигационите односи. Такви се, на пример, сите случаи во кои судот уплатува на примена на категориите: „свесност и чесност“; „добри обичаи“; „вообично“ постапување; утврдување на „целта“ на до-говорот; „ако ... од природата на работата или волјата на страните не произлезува нешто друго“; кога „е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни“; „треба да се истражува заедничката начела на договарачите и одредбата да се разбере така како што тоа им одговара на начелата на облигационото право“; ако се земат предвид „околностите и тоа настанале по причинување на штетата“; „до-бијката што можела основано да се очекува според редовниот тек на рабо-тите или според посебни околности“ и сл. Во овој случај како и во првиот, во примена на нормата се тргнува од самата неа, но и не се останува само на тоа туту во нејзината содржина се внесуваат и одредени елементи од от-ветствените правила на кои уплатува самата таа. На тој начин често пати ќе се успее, меѓу другото, да се дојде и до справедливо решение за разгледуваниот случај.

Но, и при кој било избран пристап од претходните два, секогаш не може да се стигне до посакуваното ниво на справедливост. Во таков случај, најлоша варијанта би била да се остане само на примена на правните норми *stricti iuris*. Ако тоа би се прифатило, тогаш многу често би имале состојба на „најголемо право – најголема неправда“ (*summum ius summa iniuria*). Ова гледано од аспект на *Emil Direktem* би било издигање на волјата на законода-вецот до категорија на извор на правото. Прифаќање на тоа за него „...би зна-чело земање на надворешноста за стварност, земање на словото за дух на законот“, кое, секако, не го прифаќа. На линија на ова е и гледањето на *Bogisić*. Кај него ќе прочитаме: „Кој само зборовите на законот ги знае, тој уште законот не го знае, додека не му го сфати разумот и смислата“.<sup>27</sup> Прифаќајќи ги за оправдани наведениве гледања останува излезот од ова да се бара на друга страна. Токму, со оглед на посебното значење на ова, нему го посветуваме следното поглавје од трудот.

### III

Имено, упатувањето погоре на друга страна, всушност, се сведува на самото внесување на *справедливоста* како вредносна категорија во полето на правото. Притоа, кога сме кон ова, заслужува, на самиот почеток, да се укаже дека нејзиното внесување во правото, таму каде што тоа е прифа-тен, се остварува на два начина. Првиот е присутен во ангlosаксонското право, а вториот во континенталното европско право.

<sup>27</sup>. Цитирано во двета последни случаи според *Перовиќ*, Оп. цит., стр. 128 – 129.

• За англосаксонското право карактеристично е тоа што покрај *Common law* и *Statute law*, како два потсистеми, во правниот систем егис-тира и *Equity (справедливоста)*, како трет потсистем. Последниот потсистем има своя сопствена историја на настанување. Тој до крајот на 19 век дури е покриен и со одделно судство. Негова особеност е таа што почива на *пресудени случаи (преседани)* кои се земаат како правни основи за одлучу-вање во идни слични со овие случаи. Овде имаме средба со засебен сегмент на објективното англосаксонско право. При постоење на ваков готов правен „материјал“ улогата на судот, повеќе или помалку, се состои во тоа тој да изнајде соодветно „готово“ судско решение, како *Equity преседан*, кое ќе го примени врз конкретниот случај кој е предмет на судско решавање. Оттука, и може да се рече дека, ваквата поставеност на *Equity* системот малку го стес-нува просторот на судот сам да дојде до справедливо решение на конкрет-ниот случај за кој одлучува.<sup>28</sup>

• За разлика од ова, кога станува збор за *справедливоста* во кон-тиненталното европско право, треба да се каже тоа дека, таа не претставува засебен потсистем во рамките на правниот систем на дадена земја, туку таа е „внатре“ во самиот тој систем. Тоа, во таа смисла што на неа, како еден од инструментите за примена на правото, директно или индиректно уплатува са-мото тоа право. Тоа, меѓу другото, е случај кога самите правни норми, со ог-лед на високиот степен на нивната општост и апстрактност, не се во можност инкорпорираната правда во нив да ја доведат во мера потребна до конкрет-ните правни случаи, ниту пак, тоа, целосно, може да се постигне со приме-ната на посебните правила и правниот инструментариум наменети за толку-вање на овие норми. Во таквите случаи, така да се каже, самото право „бара помош“ од *справедливоста*. Во случајов, прашањето е: *како се остварува тоа?* До одговор на ова прашање најлесно ќе се дојде ако се појде од нејзини-те битни *свойства* кои ги има во правото. Во оваа пригода ќе се задржиме са-мо на две од нив. *Правото*, се состои во тоа што, таа се јавува како посебен начин на примена на правото. Тоа во таа смисла што справедливоста во примената на дадена правна норма, иако тргнува од неа, сепак, таа, повеќе или помалку, го „напушта“ нејзиниот терен (што инаку, погоре, веќе, реков-ме, не е случај со другите начини на примена на правото) и одговорот за тоа како таа (норма) ќе биде применета на конкретен случај го бара надвор од овој терен. Тој друг терен и не е нешто друго туку од нејзина страна воспос-тавениот интеракциски однос меѓу инкорпорираниот владејачки концепт на правда во даден правен систем и поредок, сведен тој сè до ниво на конкретна правна норма, од една страна, и од друга, конкретниот спорен случај за кој се бара справедливото решение. Оттука, и ќе сртнеме во правната теорија дека справедливоста е „... метод на примена на правото со директно посредување

<sup>28</sup>. За ова повеќе види кај: *Nevenko Misita*, Pravičnost kao osnov obvezivanja na naknadu štete, doktorska disertacija, Sarajevo, 1980 str., 92 – 95.

помеѓу владејачкиот концепт на правда и конкретниот случај".<sup>29</sup> Со еден збор, овде справедливоста е свртена кон конкретниот случај, односно кон општествената содржина на овој случај и истовремено е во директна кореспонденција со владејачкиот концепт на правда. Појдувајќи од нужно потребниот фактички материјал во кој влегуваат: материјалната состојба на субјектите во односот, нивниот социјален статус, постоењето или непостоењето на вина кај нив, степените на таа вина, совесноста и чесноста нивна и сл. и таајки го имаат во директна врска со владејачкиот концепт на правда, органот кој одлучува за спорниот случај пристапува кон примена на дадената правна норма, со нејзино прилагодување на овој случај. Прашањето на општоста на правната норма или пошироко правото, како пречка за справедливо одлучување во конкретните правни односи ја воочува уште самиот Аристотел. Имено, тој увидувајќи го тоа ќе рече: „значи кога законот содржи отишто правило, ако настане случај кој со него целосно не се поклопува, тогаш исправно постапување е, таму каде што законодавецот тоа го испуштил од вид и погрешил со својот отишт израз, пропустот да се поправи така како што самиот законодавец, кога би бил тука и би го видел случајот, би кажал и законски би пропишал“. Во насока на тоа, тој уште ќе го даде и следното: „Со закон не може сè да се регулира, зашто за поединечното не се донесува никаков закон. Затоа судијата ќе се послужи со справедливоста да би го изрекол правото...“<sup>30</sup> Било како било, не е спорно ако заклучиме дека овде имаме средба со многу сложен и одговорен пристап во примена на правото, кој во многу што е различен од другите пристапи. Оттука, во правната доктрина за него и ќе ја сртнеме констатацијата дека претставува „...најтешок и најделикатен начин на примена на правото...“<sup>31</sup> Сложеноста овде, меѓу другото, произлегува и од тоа што при користењето на справедливоста како посебен начин во примена на правото на даден конкретен случај не смее да се помине

<sup>29</sup> Nenčilo Misita, Op. cit., str. 85. Во таа насока се размислувањата и кај следните автори: Gandy, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, II, Paris, 1932, (правичноста „...е средство за прилагодување на фактите со идејата на правдата...“ или ќе сртнеме уште кај него... „Интерпретацијата ќе ја прифати индивидуалната справедливост ...секогаш кога тоа средство ќе биде неопходно да би се задоволила правдата“, стр. 110 и 113); Esser J., Einführung in die Grundbegriffe des Rechtes und Staates, Wien, 1949, str. 20 (За справедливоста ќе рече дека е „... форма на слободно и индивидуално пресудување според правда ...“); Sauer W., Gerechtigkeit, Berlin, 1959, str. 137 („Справедливоста е конкретизирана правда...“). Види, уште, кај Hegel, Основне етически филозофии права, Sarajevo, 1964, str. 188.

<sup>30</sup> Aristotel, Nikomahova etika, Beograd, 1970, str.139 dr. Кога сме кај Аристотел и неговото гледање за односот помеѓу законот како општа норма, правдата и справедливоста заслужува да се цитира и следниот негов исказ: „Секој закон е една општа одредба, а има многу поединчни случаји кои не можат да бидат третирани праведно по една таква општа одредба...“ Оттука, и спроведливоста. Општата правда како целосна доблест, според него, се состои во тоа да се постапува онако како што е пропишано со законот. Под посебна правда, пак, ги подразбира: да се постапува истиот начин во секој конкретен случај.

<sup>31</sup> Marković B. S., Pravičnost kao izvor prava, Arhiv za pravne i državene nauke, Knjiga XXXVIII, br. 1/1939, str. 108.

дозволената линијата на аплицирање на општествената содржина во негови рамки. Доколку би се случило тоа би имале состојба позитивното право да биде суспендирano, а во одредени случаи, дури, и дерогирано. Ако тоа се случи, тогаш справедливоста ја губи смислата на своето постоење. Да не би дошло до тоа при нејзината примена треба постојано да се има грижа и одговорен однос кон начелото на законитост и исто толку грижа и одговорен однос еден збор, справедливоста најоѓајќи се на еден ваков сложен терен секогаш треба да остане во рамките на својата основна мисија во правото, а таа е: кореспондирајќи помеѓу конкретниот случај кој се решава и владејачкиот принцип на правда да овозможи прилагодување на општото правно правило од нормата на конкретно разгледуваниот случај. Само на тај начин и во тие рамки може да биде прифатена и поддржана. Надвор од тоа, таа се изродува во својата спротивност.

Изнесеното погоре за справедливоста како посебен начин на примена на правото истовремено нè упатува и на нејзиното второ свойство, а тоа е: дека справедливоста по својата суштина е вредносна категорија или поблиску определен вредносен принцип каква што е и самата правда. Тие, како такви, имаат иста цел и оттука, меѓу себе, не се исклучуваат, туку, напротив, се дополнуваат. Тоа во таа мисла што правдата како вредносен суд и определба за преднормативните општествени односи се инкорпорира на глобално ниво во правниот систем и поредок и во тие рамки посебно во правото како дел од тој систем и поредок. Овде станува збор за релативно општо и апстрактно вреднување кое пренесено на конкретните односи во кои влегуваат правните субјекти поради општоста и апстрактноста, беше веќе речено, не може секогаш да ги даде очекуваните резултати. Токму поради тоа, нужна станува помошта на справедливоста. Таа, кореспондирајќи со правдата инкорпорирана на глобално ниво и посебно на ниво на одредена општа правна норма и истовремено со конкретниот случај, доаѓа до свој посебен вредносен суд за наведениот случај кој ѝ го пренесува, односно го вградува во него. На овој начин тоа што на општ план се јавува како правда на конкретен, се трансформира во справедливост. Оттука, и ќе ја сртнеме во правната теорија, за нас прифатливата, констатација дека справедливоста и не е друго туку: „... правда in concreto.“<sup>32</sup> При ова, имајќи го предвид фактот дека справедливоста како вредносна категорија, односно вредносен суд, во одредена мера е и субјективно вреднување, потребен е многу внимателен, одговорен и серозен пристап од страна на лицата, односно на субјектите што го вршат вреднувањето. Тоа, ќе рече, дека треба при вреднувањето, колку што е можно, просторот на субјективното (личното) да се стеснува и истиот да се исполнува со вредносна содржина која ќе се црпи од општото ниво на преовладувачкиот принцип на правда и конкретниот случај што е предмет на решавање. Во таа насока е и укажувањето на погоре цитираниот автор. Тој запирајќи

<sup>32</sup> Rumelin M., Die Billigkeit im Recht, Tübingen, 1921, str. 56.

се на прашањето за пресудувањето од страна на судот според справедливоста, меѓу другото, ќе се заложи за тоа дека во ваков случај судијата не пресудува „според својата морална определеност... бидејќи тогаш би постапувала *contra legem*, туку го востанокува објективно постојното сфаќање за спроведливото решавање на спорниот случај:“<sup>33</sup> Ваквиот начин на гледање на нештата наоѓа своја потврда и во јуриспреденцијата. Во неа ќе сртнеме дека „Судењето по справедливост никако не значи произволно судење по лични и субјективни мерила... Судењето по справедливост... не е сентиментално судење... Да судиш по справедливост значи, пред сè, да судиш по известни објективни, рационални и отиштествени т.е. научни критериуми. Да судиш по справедливост, всушност, значи да судиш по одредени објективни норми извлечени од отиштествените законитости“. Подразбирајќи го последниото во смисла на „...влегување во материјалните извори на правото (во реалиите отиштествени односи, економиката, владејачката отиштествена идеологија)“.<sup>34</sup> Во насока на ова е и определбата која ја среќаваме во Црногорскиот имотен Законик од 1888 година. Имено, во неговиот член 782, кој ги опредлува изворите на правото по кои судот суди, меѓу другото, стои и тоа дека во судењето по правда и справедливост „...судијата оценувајќи ги од секоја страна приликите на работата треба да внимава посебно на тоа што чесните држат дека е право и што е во сообрзност со јавното верување и честност без кои не може да има уреден сообраќај меѓу луѓето. И ако судијата сето тоа го работи по своја душа и совест, тој повторно треба да внимава, колку е тоа возможно, и на разумот и мислењето на народот...“. Ваквата определба и поставени барања пред судот, како императиви, за кои тој мора да води сметка при вреднувањето на конкретниот случај што го решава, без друго, се доволна гаранција за тоа дека пресуденото според правдата и спроведливоста ќе биде објективно, а не субјективно пресудување. Впрочем и нашиот Закон за облигационите односи кога упатува на примена на начелото на спроведливост, на еден или на друг начин, ги определува нештата за кои судот мора да води сметка. Во потврда на ова, нека во случајов, како еден од честите примери кои уплатуваат на спроведливоста, или, со други зборови 156 од овој Закон, кое интегрално го пренесуваме во забелешката која следува:

<sup>33</sup> Rumelin M., Оп. цит. стр. 39. Во иста насока се и гледиштата на следните автори: Geny F., op. cit., str.126, Marković Č., Poštenje i moral u pravo, Arhiv za pravne i društvene nauke, Knjiga III, br. 6/1921 i Knjiga V, br. 4 I br. 5/1922, str. 459 и Danilović J., Pravčnost kao pokazatelj pri određivanju obligacionih od odnosa i načet buduceg zakonika o obligacijama i ugovorima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1970, str. 367.

<sup>34</sup> Цитираното овде е дел од Одлука на Сојузниот избран суд при Сојузната стопанска комора. За неа повеќе види: Југословенска адвокатура бр. 3-4 /1969, стр. 89 и др. „(1) Во случај на штетата што ја причинило лице кое за неа не е одговорно, а надоместот не може да се добие од лицето што било должно да води надзор врз него, судот може, кога подаде спроведливоста, а особено со оглед на материјалната состојба на штетникот и отиштествениот, да го осуди штетникот да ја надомести штетата, наполно или делумно.“

#### IV

Заврнувајќи го излагањето за правдата како вредносен принцип, гледан на апстрактно ниво, како општа правда, и на конкретно ниво, како спроведливост, односно конкретна правда сведена до секој поединечен правен случај, останува да заклучиме дека тие заедно со правото како позитивна норма, во која и преку која единствено можат и да се манифестираат, се наоѓаат во исклучително сложена интеракциска поврзаност. Тие, токму и поради ова, земени, само, заедно можат да одговорат на задачата поставена пред секој правен систем и поредок, во која и да е општество-политичка и правна заедница. Вака гледано на нив, ќе си дозволам да кажам, дека тие: правдата, правото и спроведливоста претставуваат „неразбојно правно тројство“, какво што во христијанското верување претставува „светото тројство: на отецот, синот и светиот дух.“ Имајќи го предвид ова, останува да заклучиме дека во случајот станува збор за многу сложен правен терен. Ова, ни за миг не смее да се заборави при уредувањето на правниот систем и поредок во која и да било општество-економска и политичка средина. Но, и не само тоа. Потребно ќе биде, исто толку па дури и повеќе од тоа, да се има исклучително високо ниво на свест при конкретното оживотворување на воспоставениот правен систем и поредок. Во контекст, на последниото, за да се оствари ова, судот, другите надлежен органи, односно правни субјекти (било да се тоа правни или физички лица) треба во примена на правото, секогаш, да имаат одговорен однос и да вложуваат многу труд, стручно знаење, но и знаење пошироко од тоа. Само на тој начин и може да се очекува дека до полни израз може да дојде примената на правдата и посебно на спроведливоста сфатена како конкретна правда и до последниот поединечен правен случај. Секој друг приод би бил непримерен, крајно неодговорен, и би се рекло, дури, штетен и оттука неприфатлив за која и да е правна и демократска држава во која владеењето на правото е и треба да биде еден од стожерните столбови на кои таа почива, дејствува и егзистира.

#### ЗАКЛУЧОК

Предмет на овој труд, пред сè, е правдата како вредносен принцип на правото, но и на спроведливоста како нејзин конкретизиран вид. Поѓајќи од вака определениот предмет, акцентот во него и е ставен на принципот на правдата, третиран од претставниците на натуралистичката теорија како критериум за определување на правноста на отиштествените односи и

(2) Ако штетата ја причинил малочлен спомен за расудување кој не е во состојба да ја надомести, судот може, кога тоа го бара спроведливоста, а особено со однос на материјалната состојба на родителите и на отиштествениот, да ги обврзе родителиите да ја надоместат штетата, наполно или делумно, иако не се виновни за неа“ (член 156 од ЗОД).

нормите со кои тие се уредени. Како пандан на ова, во трудот, е изнесено и гледиштето на претставниците на легалистичката, односно нормативистичката теорија на правото. Според нив правдата, но и справедливостта како нејзин конкретизиран вид или пошироко природното право како предносни категории се без какво било влијание врз правноста на општествените односи и врз нормите на позитивното право. Наспроти нив, според напушталистите, правдата не само што е предносен критериум туку без неа не може и да се зборува за правото. Авторите на овој труд го споделуваат своето мислење токму со баквото гледање на правдата. Тоа, според нив, е и најприфатливото гледиште за категориите правда и справедливост. Имајќи ја предвид тесната интеракциска поврзаност и условеност на правото *vis à-vis* правдата и справедливоста, тие, сакајќи ова што појасно да го изразат, нив во трудот ги гледаат како "нераздвојно правно тројство", исто како што во христијанското верување се отецот, синот и светиот дух, како „свето тројство.“

### SUMMARY

The primary subject of this article is the justice is evaluating principle of law and of equity as its reified form. Starting from this specified subject, in the article the emphasis is on the principle of justice, treated by representatives of the naturalistic theory as a criterion for determining the legality of social relationships and norms that they are regulated with. As a counterpart of this, in the paper, the view of the representatives of legalistic or normativistic theory of law is also presented. In their view the justice and the equity as its reified form or even beyond the natural law as value categories are without any impact on legality of social relations and the norms of positive law. In contrast, according to the naturalists, justice is not only a value criterion, but without it one cannot depict the law at all. The authors of this paper adhere to this view of the justice. This, according to them, is the most acceptable view of the categories of justice and equity. Considering the close interactive connection and the conditionality of the law *vis à-vis* the justice and equity, wanting to express this more clearly, in this article they look upon them as "inseparable legal trinity" similar to the Christianity belief in "the father, the son and the holy spirit" as "holy trinity."

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ

UDK 34



ISSN 0583-5062

# ГОДИШНИК

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

## ANNUAIRE

DE LA FACULTÉ DE DROIT  
„JUSTINIANUS PRIMUS“ DE SKOPJE

ВО ЧЕСТ НА  
ПРОФ. Д-Р МАРЈАН МАРЈАНОВСКИ



ТОМ  
56

Скопје 2017

ГОДИШНИК  
НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

ГОДИШНИК	ТОМ 56	СКОПЈЕ SKOPJE	2017
----------	--------	------------------	------

ANNUAIRE  
DE LA FACULTÉ DE DROIT  
“JUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

Главен и одговорен уредник

Проф.д-р Родна Живковска (Р. Македонија)

Уредувачки одбор

проф.д-р Арсен Јаневски (Р. Македонија)

проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска (Р. Македонија)

проф.д-р Мелиха Повлакић (Р. Босна и Херцеговина)

проф.д-р Татјана Јосиповић (Р.Хрватска);

проф.д-р Радмила Ковачевић - Куштимовић (Р. Србија)

проф.д-р Зоран П. Рашовић (Р. Црна Гора);

проф.д-р Душко Медић (Р. Босна и Херцеговина)

проф.д-р Криста Јесел - Холст (Р. Германија)

Секретар

проф. д-р Тина Пржеска

Правен факултет „Јустинијан Први“

Ул. Гоце Делчев 96 1000 Скопје, Република Македонија

Лектура:

Софija Чолаковска - Поповска

Валентина Бачваровска

Печати: МАР-САЈК Скопје

Тираж - 150

Објавувањето на овој Годишник и подготовката на трудови чии што автори се вработени на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје е во рамки на

Проектот “Евроинтеграција на општествениот, правниот и политичкиот систем на Република Македонија“.

ГОДИШНИК

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

ANNUAIRE  
DE LA FACULTÉ DE DROIT  
“JUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE



ВО ЧЕСТ НА  
ПРОФ. Д-Р МАРЈАН МАРЈАНОВСКИ

СКОПЈЕ 2017